

Примено: 07-III-2019			
Орг. Един.	Број:	Прилог:	Вредност:
10	123/13		

Прелиминарна листа на кандидати кои не ги исполнуваат условите за запишување на трет циклус – докторски студии по наука за книжевност во учебната 2019/2020 година

Согласно актите на Универзитетот за реализација на Конкурсот за запишување студенти на трет циклус - докторски студии во учебната 2019/2020 година, Советот на трет циклус - докторски студии по наука за книжевност ја разгледа доставената документација на следниве пријавени кандидати:

Врз основа на Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии – докторски студии на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје условите за запишување не ги исполнуваат следниве кандидати:

	кандидат	студиска потпрограма	ментор
1.	м-р Вјолца Белегу-Цака	Англиска книжевност	проф.д-р Соња Витанова Стрезова
2.	м-р Бљерта Бериша	Албанска книжевност	проф.д-р Зекирја Незири

1. Кандидатот м-р Вјолца Белегу-Цака според чл.16 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии – докторски студии на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, **нема** просечен успех најмалку **8.00**, но има остварено **7.53** во првиот циклус студии.
2. Кандидатот м-р Бљерта Бериша според чл.19 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии – докторски студии на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје и согласно Законот за високото образование **нема нострификација** на поднесените документи.

Согласно одредбите од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии-докторски студии на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје и Конкурсот за запишување на студенти на трет циклус студии-докторски студии Кандидатите имаат право на приговор по листата во рок од 36 часа. Приговорот се поднесува во писмена форма до Советот на студиската програма. Советот на студиската програма донесува конечна одлуката во рок од 36 часа.